

TEHNIČKI FAKULTET BOR

# XXV OKTOBARSKO SAVETOVANJE

SAOPŠTENJA

I KNJIGA



B O R  
3. oktobar 1990.

CHROM BEARING CHLORITE AND BIOTITE FROM THE NICKEL-IRON  
DEPOSIT RZANOVO - MACEDONIA

ХРОМНИ ХЛОРИТ И БИОТИТ ОД НИКЛОНОСНО-ЖЕЛЕЗНОТО НАОГАЛИМТЕ  
РЖАНОВО - МАКЕДОНИЈА

B.Boev, S.Lepitkova, V.Miroovski  
Faculty of Mining and Geology Stip

И З В О Д

Во овој труд се дадени информации за појавата на хромниот биотит и хромниот хлорит во железно-никлоносното наогалимте Ржаново-Македонија.

A B S T R A C T

Chrom bearing chlorite ( with 4,65 % Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) and biotite ( with 10,59 % Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) has been discovered in the metamorphosed sedimentary nickel-iron deposit Rzhanovo with electron microprobe analysis. The contents of nickel in this minerals is 1.15 % NiO in the hlorite and 0.69 % NiO in the biotite.

В О В Е Д

Железно-никлоносно наогалимте од преталожен тип Ржаново се наога во јужните делови на Македонија на самата Македонско-грчка граница на падините на Кожух планина. Геолошките односи, минералниот состав и генезата на наогалимтето за прв пат биле прикажани од страна на Т.Иванов ( 1959, 1960 ). Минералскиот состав на наогалимтето исто така го опишуваат и Графенауер и Стремоле ( 1966 ). З.Максимовик ( 1981 ) ги дава деталните состави на главните никлоносни фази во наогалимтето, а Б. Боев ( 1982 ) го одредува степенот на метаморфизмот на овие руди како и минералните асоцијации кон при тоа се формираат.

## ГЕОЛОШКИ ОДНОСИ

Наогалиштето Ржаново е лоцирано во рамките на западниот охиолитски појас на Вардарската зона и во основа представува продукт на преталожената горнокредна латеритска кора за време на Алб-Ценоманска транзгресија. Наогалиштето е во текtonска положба во однос на подината која е представена со ултрабазични карпи а на места и со серицит-хлорит-албитски шкрилци. Тектонски се односите и во однос на кривината која е представена со варовници. Наогалиштето има субвертикална положба како последица на младоалпските текtonски движења. За време на овие текtonски звиднувања наогалиштето е зафатено со слабо метаморфни процеси при што на некои места притисоците биле изразито високи а на што укажува појавата на кроситот-рибекитот.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Примероците кои беа земени од Ржаново се испитувани со помош на електронска микросонда и при тоа се констатирани покрај другите минерални фази како што се магнетит, хематит, хромит, таќи, рибекит-кросит, и хлорит и биотит кои во својот состав содржат поголеми количини на хром.

Појавата на минерали богати со калиум по раквите типори на руди е многу ретка појава бидејќи се тоа руди кои потекнуваат од кората на латеритизацијата а која како таква е во основа сиромашна со алкалии. Овој феномен го забележал и З.Максимовик (1982) и тој во основа големото присуство на калиум го објаснува со приносот на материјал кој потекнува од серицитско-хлоритско-албитскиите шкрилци кои на овој простор се присути.

Релативно големата застапеност на хромот во поедините минерални фази во овој случај хлорит и биотит може да се објасни со големата застапеност на хромот во примарните материјали (латеритските материјали) кој за време на слабометаморфните процеси бил вграден во минералите.

	1	2
SiO <sub>2</sub>	33.33	39.52
TiO <sub>2</sub>	0.02	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.57	11.12
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.65	10.59
FeO	16.86	13.63
MnO	1.29	0.37
MgO	21.42	11.83
NiO	1.15	0.69
Na <sub>2</sub> O	0.03	0.12
K <sub>2</sub> O	0.04	7.82

вкупното Fe е прикачено како FeO

Збир на јоните за основа од  
28.00 24.00

Si	6.3850	6.4846
Ti		0.0002
Al	3.2866	2.1496
Cr	0.7000	1.3746
Fe	2.7000	1.8706
Mn	0.2000	0.0512
Mg	6.1200	2.8942
Ni	0.1700	0.0907
Na	0.0100	0.0374
K	0.0080	1.6368

1. хлорит

2. биотит

## ЗАКЛУЧОК :

Појавата на хромниот хлорит и хромниот биотит во железно-никелосното наободите досега како феномен не бил забележан. Од страна на З.Максимовик се третирани појавите на никлонесни флогопити и стишненски додека појавите на хромните паритети се за прв пат сега презентираат. Големата содржина на калиум во некои од примероците кои содржат калички минерали по З.Максимовик може да се објасни со зголемениот принос на материјал од карпите кои во себе содржат калиум а тоа првенствено на оваа подрачје се разните вариетети на шкрипци. Зголемената количина на хром во поедините минерали може да се објасни со редистрибуцијата на компонентите за време на слабометаморфните процеси со коишто руди биле зафатени.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Боеv, B., Стојанов, Р, 1982 : Метаморфизам во Fe-Ni латерит-ските руди на Ржаново-Студена Вода и зоната Алмопиас Македоника. Геологика, 1982
2. Grafenauer, S., Strmole, D, 1966 : Zlog in mineralna sestava nikljenosnih zelezovih rud Rzanovo. Rudarsko-metalurški zbornik 1, 51-62
3. Иванов, Т, 1959 : Никлоносно гвожѓе код Ржанова на Кожуф ( НР Македонија ) III Конгрес геолога Југославија, Будва 249-264
4. Иванов, Т, 1960 : Никлоносно-железна руда на планина Кожуф кај с. Ржаново НР Македонија. Трудови на Геолошки завод за НРМ, св. 7, 199-223
5. Z.Maksimovic, Gy. Panto, 1982 : Nickel bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda - Macedonia Bulletin T. LXXX de l Academie Serbe, No.22